

PHILIPS

AC0650



Упатство за користење

Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
	Поедноставена декларација за усогласеност на ЕУ	3
2	Вашиот пречистувач на воздух	4
	Преглед на производот	4
	Преглед на контролите	5
3	Користење на пречистувачот на воздух	5
	Поставување на филтерот	5
	Објаснување за индикаторот за Wi-Fi	6
	Wi-Fi-врска	6
	Приклучување напојување	7
	Вклучување и исклучување	7
	Промена на поставката за режим	7
	Фабричко ресетирање	8
4	Чистење	8
	Распоред на чистење	8
	Чистење на кукиштето на пречистувачот на воздух	8
	Чистење на површината на филтерот	8
5	Замена на филтерот	9
	Објаснување за функцијата за блокирање на апаратот поради заштита од нечист воздух	9
	Замена на филтерот	9
	Ресетирање на филтерот	9
6	Складирање	10
7	Решавање проблеми	10
8	Известувања	12
	Електромагнетни полиња (EMF)	12
	Рециклирање	12
9	Гаранција и поддршка	12
	Нарачување делови или додатоци	12

1 Важно

Безбедност

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред употребата на апаратот и зачувајте го за во иднина.

За да обезбедите најдобри перформанси, проверете дали вашиот пречистувач е надграден со најновата верзија. Оваа надградба можете да ја извршите преку апликацијата Air+.

Опасност

- Немојте да го чистите апаратот со вода, некоја друга течност или (запалив) детергент за да се избегне опасност од струен удар и/или пожар.
- Немојте да прскате со запаливи материјали како што се инсектициди или парфеми околу апаратот.

Предупредување

- Пред да го приклучите апаратот проверете дали напонот наведен на апаратот одговара на напонот на локалната електрична мрежа.
- Во случај на оштетување, кабелот за напојување треба да го замени компанијата Philips, односно сервисен центар овластен од Philips или лица со соодветни квалификации за да се избегне опасност.
- Немојте да го користите апаратот ако е оштетен адаптерот, кабелот за напојување или самиот апарат.
- Користете го само одобриениот адаптер (KA1201A-2400500EU) што се испорачува со апаратот.
- Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под надзор или да добиле упатства за безбедно користење на апаратот и да ги разбираат можните опасности.
- Децата не смеат да си играат со апаратот.
- Децата не смеат да го чистат и одржуваат апаратот без надзор.
- Немојте да го блокирате влезот или излезот за воздух, на пр. со поставување на предмети на излезот за воздух или пред влезот за воздух.
- Внимавајте да не паднат надворешни предмети во апаратот преку излезот за воздух.
- Стандарден интерфејс за Wi-Fi врз основа на 802.11b/g/n со 2,4 GHz и максимална излезна моќност од 100 mW EIRP.
- Bluetooth верзија 5.0 (LE) со фреквенција од 2,4 GHz и излезна RF-моќност помала од 10 mW EIRP.

Внимание

- Овој апарат не го заменува соодветното проветрување, редовното чистење со правосмукалка или користењето на кујнски аспиратор или вентилатор при готвењето.
- Секогаш поставувајте и користете го апаратот на сува, стабилна, рамна и хоризонтална површина.
- Оставете најмалку 20 cm слободен простор околу апаратот и најмалку 30 cm слободен простор над апаратот.
- Немојте да седите или да стоите врз апаратот. Не ставајте ништо врз апаратот.
- Не поставувајте го апаратот директно под климатизер за да спречите капење вода врз апаратот поради кондензацијата.
- Користете само оригинални филтри од Philips што се специјално наменети за овој апарат. Немојте да користите други филтри.
- Согорувањето на филтерот може да предизвика непоправлива опасност за луѓето и/или да загрози други животи. Не користете го филтерот како гориво или за слична намена.
- Избегнувајте да го удирате апаратот (особено влезот и излезот за воздух) со тврди предмети.

- Немојте да ставате прсти или предмети во излезот или влезот за воздух за да спречите повреди или дефект на апаратот.
- Немојте да го користите апаратот ако сте користеле димни средства против инсекти за внатрешна употреба или на места каде што има остатоци од масло, запален темјан или испарување на хемикалии.
- Немојте да го користите апаратот во близина на плински апарати, уреди за греење или камини.
- Прво исклучете го пречистувачот на воздух, а потоа извлечете го адаптерот од ѕидниот штекер кога сакате да го преместите и исчистите апаратот и кога сакате да ги замените филтрите или да извршите друг вид на одржување.
- Апаратот е наменет исклучиво за употреба во домаќинства во нормални услови на работа.
- Немојте да го користите апаратот во влажни опкружувања или во опкружувања со висока амбиентална температура како, на пример, во бања, тоалет или кујна или во просторија со големи температурни промени.
- Апаратот не отстранува јаглероден моноксид (CO) или радон (Rn). Тој не може да се користи како безбедносен уред во случај на несреќи со процеси на согорување и опасни хемикалии.

Поедноставена декларација за усогласеност на ЕУ


Во овој документ, компанијата DAP B.V. изјавува дека радиоопремата од типот AC0650 е усогласена со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната интернет-адреса: www.philips.com.

2 Вашиот пречистувач на воздух

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips!


За да ја искористите целосната поддршка што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Преглед на производот



*Ве молиме користете го само испорачаниот адаптер.

Преглед на контролите




3 Користење на пречистувачот на воздух

Поставување на филтерот

Отстранете ја целата амбалажа од филтерот пред употреба.

Забелешка: проверете дали пречистувачот на воздух е исклучен од штекер пред да го поставите филтерот.





- 1 Завртете го подножјето спротивно од насоката на стрелките на часовникот за да го отстраните од апаратот.
- 2 Извадете го филтерот од апаратот.
- 3 Отстранете ја целата амбалажа од филтерот за пречистување на воздух.
- 4 Вратете го филтерот во апаратот.
- 5 Повторно поставете го подножјето и завртете го во насока на стрелките на часовникот за да го прицврстите.

Објаснување за индикаторот за Wi-Fi

Икона за статус на Wi-Fi	Статус на Wi-Fi-врската
Трепка со портокалова боја	Се поврзува со паметниот телефон
Свети со портокалова боја	Поврзан е со паметниот телефон
Трепка со бела боја	Се поврзува со серверот
Постојано свети со бела боја	Поврзан е со серверот
Исклучено	Функцијата за Wi-Fi е оневозможена

Wi-Fi-врска

Прво поставување на Wi-Fi-врската

- 1 Преземете и инсталирајте ја апликацијата **"Air+"** на Philips од **App Store** или **Google Play**.
- 2 Вметнете го приклучокот на пречистувачот на воздух во штекер и допрете на  за да го вклучите пречистувачот на воздух.
↳ Индикаторот за Wi-Fi  трепка со портокалова боја првиот пат.
- 3 Проверете дали паметниот телефон или таблетот е успешно поврзан со вашата Wi-Fi-мрежа.






Забелешка:

- Овозможете ја функцијата Bluetooth на вашиот паметен телефон за да овозможите непречено впарување.
- 4 Стартувајте ја апликацијата Philips **"Air+"** и кликнете на **"Add a device"** (Додај уред) или притиснете го копчето **"+"** на екранот. Следете ги упатствата на екранот за да го поврзете пречистувачот на воздух со вашата мрежа.

Забелешка:

- Ова упатство важи само кога пречистувачот на воздухот се поставува за прв пат. Ако мрежата е променета или поставувањето треба повторно да се изврши, погледнете го поглавјето "Ресетирајте ја Wi-Fi-врската" на страница 6.
- Ако сакате да поврзете повеќе од еден пречистувач на воздух со вашиот паметен телефон или таблет, ќе мора да ги поврзете еден по еден.
- Погрижете се растојанието помеѓу паметниот телефон или таблетот и пречистувачот на воздух да е помало од 10 m и да нема никакви пречки.

Ресетирајте ја Wi-Fi-врската


- 1 Вметнете го приклучокот на пречистувачот на воздух во штекер и допрете на  за да го вклучите пречистувачот на воздух.
- 2 Притиснете  во траење од 3 секунди сè додека не слушнете звучен сигнал.
↳ Пречистувачот на воздух преминува во режим за впарување.
↳ Индикаторот за Wi-Fi  трепка портокалово.
- 3 Следете ги чекорите 3-4 во делот **"Прво поставување на Wi-Fi-врската"**.

Приклучување напојување

Забелешка: ризик од струен удар! При исклучување на кабелот за напојување со наизменична струја, секогаш влечете го приклучокот од приклучницата. Никогаш немојте да го влечете кабелот.



Поврзете го адаптерот за напојување со:

- Прво, приклучницата на апаратот.
- Потоа, сидниот штекер.





Вклучување и исклучување

Забелешка:

- За оптимални перформанси на пречистување, затворете ги вратите и прозорците.
- 1 Притиснете го копчето за напојување  на задната страна од пречистувачот на воздух за да го вклучите.
↳ Пречистувачот на воздух работи во Средниот режим според зададените поставки.
 - 2 Повторно притиснете го копчето  за напојување за да го исклучите пречистувачот на воздух.

Промена на поставката за режим

Можете да изберете Турбо режим, Среден режим или Режим на мирување со притиснување на копчето за промена на режим . Светлината на копчето  го одразува тековниот режим на работа:

- Режим на Мирување-најслаба светлина
- Среден режим-средно ниво на светлина
- Турбо режим-највисоко ниво на светлина




Турбо режим

Во Турбо режимот, пречистувачот на воздух работи со најголема брзина.



Среден режим

Во Средниот режим, пречистувачот на воздух работи со средна брзина.





Режим на мирување

Во режимот на Мирување, пречистувачот на воздух работи тивко со мала брзина.

Фабричко ресетирање

Ресетирајте го пречистувачот на воздух за да се врати на зададениот статус.

Ресетирајте ја Wi-Fi-врската кога ќе ја промените вашата зададена мрежа или сметка на Philips.

- Притиснете ги копчињата  и  истовремено во траење од 10 секунди сè додека не слушнете звучен сигнал.

4 Чистење

Забелешка:

- За чистење на деловите на апаратот никогаш немојте да користите абразивни, агресивни или запаливи средства за чистење како што се белило или алкохол.

Распоред на чистење

Зачестеност	Метод на чистење
Кога е неопходно	Избришете ја површината на апаратот со мека и сува крпа
	Исчистете го капакот на излезот за воздух
Секои четири недели	Исчистете ја површината на филтерот

Чистење на куќиштето на пречистувачот на воздух

Редовно чистете ги внатрешниот и надворешниот дел на пречистувачот на воздух за да не се насобере прав.


- 1 Користете мека и сува крпа за да ги исчистите внатрешната и надворешната површина на пречистувачот на воздух.
- 2 Со сува и мека крпа може да се чисти и излезот за воздух.

Чистење на површината на филтерот

Избришете ја површината на филтерот со мека и влажна крпа или исчистете ја површината на филтерот со правосмукалка.

Забелешка:

- ако користите индустриска правосмукалка/правосмукалка со голема моќност, филтерот може да се оштети.



5 Замена на филтерот


Објаснување за функцијата за блокирање поради заштита од нечист воздух поради заштита од нечист воздух

Овој апарат има функција за блокирање поради заштита од нечист воздух за да се обезбеди оптимална состојба на филтерот NanoProtect кога работи апаратот. Кога рокот на траење на филтерот е речиси истечен, предупредувањето за замена на филтерот (☹) почнува да свети што означува дека треба да се замени.

Замена на филтерот

Забелешка:

- Филтерот не се пере и не е за повеќекратна употреба.
- Пред да извршите замена на филтерот, секогаш исклучувајте го пречистувачот на воздух и извлекувајте го адаптерот од ѕидниот штекер.



- 1 Завртете го подножјето спротивно од насоката на стрелките на часовникот за да го отстраните од апаратот.
- 2 Извадете го филтерот од апаратот. Фрлете го искористениот филтер.
- 3 Отстранете ја целата амбалажа од новиот филтер.
- 4 Ставете го новиот филтер во апаратот.
- 5 Повторно поставете го подножјето и завртете го во насока на стрелките на часовникот за да го прицврстите.
- 6 Вметнете го приклучокот на пречистувачот на воздух во приклучницата.
- 7 Притиснете го копчето за напојување за да го вклучите апаратот.
- 8 Притиснете на и задржете 3 секунди за да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.
- 9 Темелно измијте ги рацете откако ќе го замените филтерот.

Ресетирање на филтерот

Филтерот можете да го замените дури и пред да се прикаже предупредувањето за замена на филтерот (☹) на екранот. Кога ќе го замените филтерот, потребно е рачно да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.

- 1 Притиснете го копчето за напојување за да го вклучите апаратот.
- 2 Во рок од 10 секунди по вклучувањето, притиснете го копчето за промена на режим и задржете го 5 секунди за да го ресетирате бројачот за траење на филтерот.


6 Складирање

- 1 Исклучете го пречистувачот на воздух и извлекете го приклучокот од приклучницата.
- 2 Исклиштете ги пречистувачот на воздух и површината на филтерот (погледнете го поглавјето „Чистење“).
- 3 Оставете сите делови потполно да се исушат на воздух пред да ги складирате.
- 4 Ставете го филтерот во херметички затворена пластична кеса.
- 5 Складирајте ги пречистувачот на воздух и филтерот на ладно и суво место.
- 6 Секогаш темелно мијте ги рацете по ракувањето со филтер.

7 Решавање проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при користење на апаратот. Ако не можете да го решите проблемот со помош на информациите наведени подолу, контактирајте со центарот за корисничка поддршка во вашата земја.

Проблем	Можно решение
Апаратот не работи иако е приклучен во штекер.	<ul style="list-style-type: none">• Предупредувањето за замена на филтерот трепка, но не сте го замениле соодветниот филтер. Како резултат на тоа, апаратот сега е блокиран. Во тој случај, заменете го филтерот и ресетирајте го бројачот за траење на филтерот.
Протокот на воздух од излезот за воздух е значително послаб од претходно.	<ul style="list-style-type: none">• Површината на филтерот е нечиста. Исклиштете ја површината на филтерот (погледнете го поглавјето „Чистење“).
Квалитетот на воздух не се подобрува иако апаратот работи долго време.	<ul style="list-style-type: none">• Проверете дали амбалажата е отстранета од филтерот.• Проверете дали филтерот е поставен правилно.• Просторијата е голема или квалитетот на надворешниот воздух е слаб. За оптимални перформанси на пречистување, затворете ги вратите и прозорците кога работи пречистувачот на воздух.• Постојат внатрешни извори на загадување. На пример пушење, готвење, темјан.• Филтерот е на крајот од работниот век. Заменете го филтерот со нов.
Апаратот испушта необичен мирис.	<ul style="list-style-type: none">• При првите неколку употреби, апаратот може да испушта мирис на пластика. Тоа е нормално. Меѓутоа, ако апаратот испушта мирис на изгорено дури и по отстранувањето на филтерот, контактирајте со продавачот на Philips или со овластен сервисен центар на Philips. Филтерот може да испушта мирис по одреден период на користење поради апсорбирањето на внатрешните гасови. Ви препорачуваме повторно да го активирате филтерот така што ќе го ставите на директна сончева светлина за повеќекратно користење. Заменете го филтерот ако сè уште испушта непријатен мирис.

Проблем	Можно решение
Апаратот е многу гласен.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали амбалажата на филтерот е отстранета. • Кога квалитетот на воздухот е слаб, апаратот ќе работи со голема брзина и ќе биде погласен. Кога го користите апаратот во спална соба навечер, изберете ја брзината Мирување. • Ако нешто падне во излезот за воздух, тоа исто така може да предизвика невообичаени гласни звуци. Веднаш исклучете го апаратот и свртете го наопаку за да ги извадите надворешните предмети од него.
Апаратот сè уште покажува дека треба да го заменам филтерот, но јас веќе го сторив тоа.	<ul style="list-style-type: none"> • Можеби не сте го ресетирале бројачот за траење на филтерот. Вклучете го апаратот. Потоа притиснете го копчето за промена на режим (↺) и задржете го 3 секунди сè додека  не исчезне .
Поставувањето на Wi-Fi е неуспешно.	<ul style="list-style-type: none"> • Ако рутерот со кој е поврзан пречистувачот е двопојасен и во моментот не се поврзува на мрежа од 2,4 GHz, променете го фреквенцискиот појас на рутерот (2,4 GHz) и обидете се повторно да го впарите пречистувачот. Не се поддржани мрежи од 5 GHz. • Не се поддржани мрежи со веб-автентикација. • Проверете дали пречистувачот е во опсегот на Wi-Fi-рутерот. Можете да се обидете да го поставите пречистувачот на воздух поблиску до Wi-Fi-рутерот. • Проверете дали името на мрежата е точно. Името на мрежата е чувствително на големи и мали букви. • Проверете дали лозинката за Wi-Fi е точна. Лозинката е чувствителна на големи и мали букви. • Повторете го поставувањето со упатствата во делот „Ресетирање на Wi-Fi-врска“. • Wi-Fi-врска може да биде прекината од електромагнетни или други пречки. Држете го апаратот подалеку од други електронски уреди кои може да предизвикаат пречки. • Проверете дали мобилниот уред е во авионски режим. Не заборавајте да го деактивирате авионскиот режим при поврзување со Wi-Fi-мрежа. • Погледнете го делот за помош во апликацијата за опширни и најнови совети за решавање проблеми.

8 Известувања

Електромагнетни полиња (EMF)

Овој апарат е усогласен со важечките стандарди и прописи што се однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња.

Рециклирање

Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла со обичниот отпад од домаќинствата (2012/19/EU).



Придржувајте се до законите во вашата земја за одделно собирање на електричните и електронските производи. Правилното фрлање помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и човековото здравје.

9 Гаранција и поддршка

Versuni нуди двегодишна гаранција за овој производ по купувањето. Оваа гаранција престанува да важи ако дефектот се должи на неправилно користење или несоодветно одржување. Нашата гаранција не влијае на вашите законски права како потрошувач. За повеќе информации или за користење на гаранцијата, посетете ја нашата веб-страница www.philips.com/support.

Нарачување делови или додатоци

Ако треба да замените дел или сакате да купите дополнителен дел, контактирајте со дистрибутерот на производи од Philips или посетете ја веб-страницата www.philips.com/support.

Ако имате проблеми со набавувањето на деловите, обратете се на центарот за корисничка поддршка на Philips во вашата земја.



Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Versuni Holding B.V., en Versuni Holding B.V. is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0650_UM_v1.0 (09/08/2023)

